



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 16 март 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XL

Цена на овој број е 26 динари. – Преплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплатата 651-732; Телекс 11756

98.

Врз основа на член 79 став 2 од Деловникот за работа на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81 и 69/83), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 7 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА УПРАВАТА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ

1. Управата на островите Бриони која, врз основа на Одлуката за Управата на островите Бриони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82), продолжи со работа како посебна служба на Претседателството на СФРЈ, се укинува и престанува да работи на 31 март 1984 година.

2. Работниците кои на денот на влегувањето во сила на оваа одлука работеле во Управата ќе ги преземе, ако со тоа писмено се согласат, Работната организација „Национален парк Бриони“, согласно со член 23 од Законот на Националниот парк и спомен подрачјето Бриони („Народне новине“ – „Службен лист на СР Хрватска“, бр. 46/83).

Преземањето на работниците според став 1 од оваа точка ќе се изврши на 1 април 1984 година, а работниот однос во Управата им престанува на 31 март 1984 година.

3. Работниците кои на денот на влегувањето во сила на оваа одлука работеле во Управата, а не се согласат да ги преземе Работната организација „Национален парк Бриони“, ги имаат правата и должностите на работниците на укинатите сојузни органи на управата утврдени со сојузен закон, што ќе ги остваруваат во Службата на Претседателството на СФРЈ за репрезентативни објекти.

На работниците од став 1 на оваа точка ќе им се исплатува, за времето определено со сојузен закон, надомест на личниот доход во височина на просечниот месечен личен доход што го оствариле во 1983 година, односно во височина на просечниот месечен личен доход што го оствариле во првото тримесечје на 1984 година, ако тоа за нив е поповолно. На тие работници им припаѓа и зголемување на надоместот на личниот доход по основ на зголемувањето на животните трошоци, како и правото на други лични примања, под условите кои важат за работниците на сојузните органи на управата.

4. Се овластува генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ да утврди на кои работници им престанува работниот однос во Управата според точка 2 и правата и должностите на работниците според точка 3 од оваа одлука.

5. Со денот на престанувањето на работата на Управата се разрешува управникот на Управата и ги има правата и должностите на разрешените раководни работници во сојузните органи на управата утврдени со сојузен закон, кои ќе ги остварува во службите на Претседателството на СФРЈ.

Комисијата за организациони прашања на Претседателството на СФРЈ ќе ги утврдува правата и должностите на управникот на Управата од став 1 на оваа точка.

6. Управата своето материјално-финансиско работење ќе го заклучи на 31 март 1984 година, согласно со соодветните сојузни прописи, и утврдените биланси, книги и документација ќе и ги предаде на Службата за репрезентативни објекти.

7. Управата своите архивски книги ќе ги заклучи на 31 март 1984 година и својата архива и документација, печатите и штембилите ќе и ги предаде на Службата за репрезентативни објекти.

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за управата на островите Бриони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О-бр. 6

7 март 1984

Белеград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Претседател
на Претседателството на СФРЈ
Мика Шпиљак, с.р.

99.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ДЕВИЗИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАЈ ТИЕ БАНКИ ЗА ПЛАСМАНИ И ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКАТА НЕУСОГЛАСЕНОСТ ПОМЕЃУ ОСТВАРЕНИОТ ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА ДЕВИЗИ

1. Банката овластена за вршење на платниот промет и кредитните работи со странство (во натамошниот текст: овластена банка), може девизите кои кај неа се водат на девизните сметки и на штедните влогови на граѓаните да ги користи за пласмани и за надминување на временските неусогласености помеѓу остварениот прилив и одлив на девизи на сметките на овластената банка во странство, заради плаќање спрема странство за членовите на банката.

Банката овластена за вршење на девизно-валутните работи во Југославија може девизите кои кај неа се водат на девизните сметки и на штедните влогови на граѓаните да ги користи за пласмани само преку овластената банка.

2. Девизите од точка 1 на оваа одлука овластените банки и банките овластени за девизно валутните работи во Југославија можат да ги користат за пласмани, со рок за враќање до шест месеци.

3. Девизите од точка 1 став 1 на оваа одлука овластената банка може да ги користи за пласмани до износот на девизи што не ги депонирала кај Народната банка на Југославија, во смисла на Одлуката за начинот на примање во депозит девизи на граѓаните што се водат на сметките на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка што ги депонира девизите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/81 и 53/81), под услов на своите сметки кај странските банки, односно на сметката кај овластената банка, ако преку таа банка ги врши работите со странство да располага со соодветен износ на девизи.

Банката овластена за вршење на девизно-валутни работи во Југославија девизите од точка 1 став 2 на оваа одлука може да ги користи за пласмани до износот на девизи што ги има на своите сметки кај овластените банки.

4. Пласманите од оваа одлука можат да се вршат до обемот, кои се предвидени со оваа одлука, под условите и во согласност со одредбите од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот).

Пласманите од оваа одлука можат да им се одобруваат на странски лица само за извоз на југословенски стоки, при гаранција на странската банка и наплата на каматата во девизи.

5. Пласманите од оваа одлука можат да се условат со гаранција, супергаранција или со друга форма на гаранција на домашна овластена банка или на странска банка.

6. Девизите прибавени според одредбите на оваа одлука домашни лица можат да ги користат првенствено за плаќање на достасаните фиксни и гарантирани обврски спрема странство и за плаќање на увозот на сировини и репродукционен материјал наменети за производство на стоки за извоз, со наплата во конвертибилни девизи, во согласност со одредбите на Законот и на другите акти донесени врз основа на Законот.

Девизите прибавени според одредбите на оваа одлука овластените банки можат да ги користат и за надминување на временската неусогласеност помеѓу остварениот прилив и одлив на девизи, заради одржување на ликвидноста на плаќањето спрема странство за членовите на банката.

7. Достасаните обврски по пласманите од оваа одлука овластените банки ги намираат од средствата со кои располагаат на своите сметки кај странските банки, а другите домашни лица – од делот на остварените девизи што согласно со Единствениите критериуми од член 69а на Законот ги задржуваат за општествено признатите репродукциони потреби, по издвојувањето на средства за намиравање на сите законски и други пропишани или договорени обврски.

8. Овластената банка, односно банката овластена за вршење на девизно-валутни работи во Југославија која во договорениот рок не ќе ги наплати пласираните средства, односно домашни лица кои во договорениот рок не ќе ги вратат користените пласмани, додека не ги намират достасаните обврски не можат да одобруваат ни да користат нови пласмани, а домашни лица, освен овластените банки, не можат да вршат текушти плаќања спрема странство, освен плаќањата на достасаните фиксни и гарантирани обврски спрема странство.

9. Пласманите од оваа одлука се регистрираат на начинот и под условите што ги пропишува Народната банка на Југославија.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 60
1 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

100.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за производителската продажна цена за шеќерна репка од родот на 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/83) во точка 1 бројот: „4,25” се заменува со бројот: „5”.

2. Во точка 2 бројот: „0,2742” се заменува со бројот: „0,3226”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 61
6 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинци, с. р.

101.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/83), во точка 1 во одредбите под 1 и 2 бројот: „42,50” се заменува со бројот: „50”, а во одредбата под 3 бројот: „40,80” се заменува со бројот: „48”.

2. Во точка 2 став 2 бројот: „1,062” се заменува со бројот: „1,250”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 62
6 март 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

102.

Врз основа на член 3а од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/78, 29/83 и 7/84) директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА НЕСОСТАВЕНИ ПРОИЗВОДИ ИЛИ НА ПРОИЗВОДИ ВО РАСТАВЕНА СОСТОЈБА ЧИИ ДЕЛОВИ СЕ УВЕЗУВААТ СУКЦЕСИВНО

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за царинење на несоставени производи или на производи во раставена состојба чии делови се увезуваат сукцесивно преку една или повеќе царинарници.

Член 2

Ако се увезуваат производи од член 1 на овој правилник, царинскиот обврзник поднесува до царинарницата поднесок во кој го запишува називот на увозникот, називот на крајниот корисник, бројот на пријавата за склучен договор за увоз на стоки, времето во кое се предвидува дека ќе се испорачаат деловите од производите што се увезуваат сукцесивно и називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која ќе се врши увозното царинење.

Кон поднесокот од став 1 на овој член царинскиот обврзник поднесува и:

- 1) пријава за склучен договор за увоз;
- 2) спецификација на деловите од кои се состои производот од член 1 на овој правилник;
- 3) друга документација потребна за распоредување на стоките според Царинската тарифа и за утврдување на царинската основица (скици, цртежи, проспекти, фактури и др.).

Член 3

Спецификацијата од член 2 на овој правилник се поднесува во три примероци.

Ако царинење се врши преку повеќе царинарници односно царински испостави, покрај трите примероци од став 1 на овој член се поднесуваат и онолку примероци на спецификацијата колку што има царинарници, односно царински испостави кај кои се врши царинење.

Спецификацијата треба да ги содржи следните податоци:

- 1) наменување на финалниот производ според Царинската тарифа;
- 2) вообичаен трговски назив на финалниот производ;
- 3) назив на деловите од кои се состои финалниот производ.

Член 4

Ако увозот на производите од член 1 на овој правилник се врши преку повеќе царинарници, поднесокот за сукцесивно царинење се поднесува до царинарницата преку која се врши увоз на претежен дел од финалниот производ.

Член 5

По приемот на поднесокот, со прилозите, царинарницата формира комисија од најмалку три члена од редот на царинските работници (во натамошниот текст: Комисијата).

Комисијата, врз основа на поднесената документација, утврдува дали се исполнети условите за применување на царинска стапка во смисла на член 3а од Законот за Царинската тарифа. За утврдената состојба Комисијата составува записник.

Член 6

Врз основа на поднесокот за сукцесивно царинење и на записникот на Комисијата, царинарницата утврдува дека се исполнети условите за сукцесивно царинење.

За наодот од став 1 на овој член, царинарницата ќе издаде писмен акт кој ги содржи следните податоци за финалниот производ:

- 1) наменување според Царинската тарифа, вообичаен трговски назив на стоките, тарифска ознака според Царинската тарифа и вредност на стоките;
- 2) назив на царинарниците, односно на царинските испостави преку кои ќе се врши увозно царинење;
- 3) назив на царинарницата односно на царинската испостава која ќе води евиденција ако производот се увезува преку повеќе царинарници односно повеќе царински испостави;
- 4) број на пријавата за склучен договор за увоз на стоки;
- 5) рок во кој се планира почетокот и завршетокот на увозот.

Член 7

Спецификацијата ја заверуваат членовите на Комисијата со потпис и печат, со означување на бројот на наодите за сукцесивно царинење.

Еден примерок на спецификацијата со наодот за сукцесивно царинење задржува царинарницата, вториот примерок со наодот му го доставува на подносителот на поднесокот за сукцесивно царинење, а другите примероци на спецификацијата со наодот и со другата документација ги доставува до царинарниците односно до царинските испостави кај кои ќе се царинат стоките.

Член 8

Пратките од член 1 на овој правилник можат да се царинат само кај царинарниците односно царинските испостави што се означени во наодот од член 6 на овој правилник.

Член 9

Кон увозната царинска декларација се поднесува извод од спецификацијата.

Изводот од спецификацијата содржи број на наодот на царинарницата и подробни податоци за видот, количеството и вредноста на производот што се царини, со повикување на редниот број од спецификацијата. Во изводот од спецификацијата се запишуваат податоците од спецификацијата, податоците утврдени со претходниот преглед и податоците од другите расположливи исправи.

Изводот од спецификацијата се поднесува во три примероци, од кои еден примерок се прилага кон увозната царинска декларација, вториот примерок – кон спецификацијата поднесена со поднесокот за сукцесивно царинење, а третиот примерок му се враќа на подносителот.

Член 10

Ако царинење се врши кај повеќе царинарници односно царински испостави, изводот од спецификацијата се поднесува во четири примероци. Царинарницата односно царинската испостава што ги оцаринила стоките е

должна, по извршеното царинење на секоја поединечна пратка, изводите од спецификацијата да ги достави до царинарницата односно до царинската испостава што со ододот е определена да води евиденција за sukcesивната испорака.

Царинарницата односно царинската испостава што води евиденција за sukcesивната испорака врз основа на доставените изводи од спецификациите врши отпишување на оние позиции на стоките што втасале и што се оцаринети, и тоа според вредноста и количеството.

Член 11

Подносителот на поднесокот за sukcesивно царинење ја известува царинарницата за царинењето на последната испорака на стоки од спецификацијата во рок од 30 дена од денот на извршеното царинење.

Член 12

Ако царинарницата по извршеното царинење на стоките утврди дека спецификацијата не е во целост раздолжена, го повикува подносителот на поднесокот за sukcesивно царинење да ги наведе причините поради кои спецификацијата не е раздолжена.

Член 13

Царинарницата може, согласно со член 274 од Царинскиот закон, заради проверка дали правилно е извршено утврдувањето на царинската основица или распоредувањето на стоките според Царинската тарифа и други тарифи, да изврши преглед на целокупните увезени стоки од член 3а на Законот за Царинската тарифа и на деловната документација што се однесува на тие стоки.

Член 14

Постапката со производите од член 3а на Законот за Царинската тарифа е итна.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-1435/1

17 февруари 1984 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Звонко Пошчиќ, с. р.

103.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките, извршните совети на собранијата на автономните покраини, Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките, стопанските комори на автономните покраини, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на автономните покраини склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИОРИТЕТНИОТ УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОДНОСНО СУРОВИНИ ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1984 ГОДИНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПАЗАР

Член 1

Учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: учесниците на Договорот) се согласни девизите што се издвојуваат според одредбите на Законот за

девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) – (во натамошниот текст: Законот), за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно суровини за нивно производство и на најнеопходни резервни делови во 1984 година на единствениот југословенски пазар да се обезбедуваат и користат под условите и начинот што се предвидени со овој општествен договор, и тоа за:

1) суровини за производство на лекови за хумани и ветеринарски потреби, суровини за производство на медицински материјал, суровини за санитарски материјал и суровини за производство на детска храна и готови лекови што не се произведуваат во земјата или се произведуваат во недоволни количини;

2) суровини за производство на детергенти;

3) суровини за производство на вештачки губрива, најнеопходни количини на репродукционен материјал и готови губрива;

4) суровини за производство на средства за заштита на растенијата;

5) рибино брашно, месно брашно, обрано млеко во прав, адитиви, витамини и минерални додатоци за доброточна храна и храна за риба млада;

6) резервни делови за земјоделска механизација, суровини за производство на гуми и клинесте ремени и гуми за потребите на земјоделството;

7) шеќер и шеќерна репа;

8) масло за јадење и маслодајни култури;

9) сурово кафе;

10) најнеопходните стоки, утврдени во член 15 на овој општествен договор, а заради отстранување на растројствата во редовното снабдување и квалитетно подобрување на структурата на туристичката потрошувачка во 1984 година.

За увоз на другите производи од витално значење за снабдувањето на населението (пченица, путер, масло за јадење, лимон, соја и соина сачма и др.) девизи се обезбедуваат преку стоковни кредити, компензациони работи и други извори, што се уредува со посебни мерки, договори и самоуправни спогодби.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни дека за потрајно решение на проблемите на снабдувањето на домашниот пазар е неопходно навремено да се преземаат мерки за зголемување на производството, пред сè во земјоделството, за подобро организирање и функционирање на единствениот југословенски пазар и за договарање на производството и испораката врз долгорочни основи, пред почетокот на процесот на производство. За редовно и рамномерно и под еднакви услови снабдување со производи од посебен интерес за населението, се одговорни организациите на здружен труд и општествено-политичките заедници.

Учесниците на Договорот се согласни дека е неопходно билансниот дефицит на производите од член 1 на овој општествен договор, исклучително во 1984 година, да се надмине со увоз на најнеопходните количини односно со обезбедување на соодветни девизи за плаќање на увозот, со оглед на тоа дека расположливите стоковни фондови на производи од посебно значење за населението во 1984 година не се доволни за да можат да обезбедат редовно и рамномерно снабдување на домашниот пазар до втасувањето на ново производство.

Член 3

Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, како учесници на Договорот, се согласни

да преземат мерки за склучување на самоуправни спогодби на организациите на здружен труд - производителите во рамките на соодветните општи здруженија на ниво на Југославија, кои во своето производство користат сировини и други производи од член 1 на овој општествен договор и потрошувачите на односните стоки, со кои ќе се регулираат основите за усогласување на меѓусебните односи на непосредно заинтересираните организации, а ќе се преземат и обврските во поглед на испораката, количините и динамиката на снабдување.

Врз основа на самоуправните спогодби од став 1 на овој член, заинтересираните организации на здружен труд на единствениот југословенски пазар поблиску ги уредуваат односите и условите за преземање на меѓусебните обврски во поглед на асортиманите, количините и динамиката на снабдување, а правата и обврските во поглед на обезбедувањето и користењето девизи и одговорноста за извршувањето на преземените обврски и заедничкиот ризик - и со посебни самоуправни спогодби, договори и други акти.

Со самоуправните спогодби од ст. 1 и 2 на овој член ќе се утврдат количините на сировините и производите од член 1 на овој општествен договор, поаѓајќи од материјалните биланси кои се составен дел на самоуправните спогодби, што организациите на здружен труд се должни да ги произведуваат и да им ги испорачуваат на корисниците на стоки рамномерно и под еднакви услови на единствениот југословенски пазар.

Учесниците на Договорот се согласни дека организациите на здружен труд кои не ги извршуваат преземените обврски од самоуправните спогодби не можат да ги користат девизите и другите права по овој општествен договор.

Учесниците на Договорот се согласни дека организациите на здружен труд не можат да ги користат девизите и правата по овој општествен договор пред склучувањето на самоуправни спогодби.

Член 4

Учесниците на договорот се согласни странските средства на плаќање предвидени со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1984 година, што ќе се откупат на менувачниците за ефективни динари, да се распоредат така што Народната банка на Југославија со пренос на посебна сметка кај определени овластени банки (во натамошниот текст: определена овластена банка), што договорно ќе ги изберат овластените банки за работи со странство, заедно со заинтересираните организации на здружен труд во соодветните општи здруженија на ниво на Југославија и во Здружението на банките на Југославија, на организациите на здружен труд од овој општествен договор да им се обезбеди износ од 560 милиони долари во конвертибилни девизи за плаќање на увозот на производи и сировини за нивно производство од член 1 на овој општествен договор, според утврдените намени.

Народната банка на Југославија им продава девизи на определените овластени банки врз основа на барањата на определените овластени банки кои се должни да извршат контрола над наменското користење на продадените девизи. Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи ќе ги достави на Народната банка на Југославија список на определените овластени банки за производите од овој општествен договор.

Народната банка на Југославија ќе ги обезбеди девизите од став 1 на овој член според динамиката на приливот на девизи од откупот на менувачниците.

Народната банка на Југославија, во соработка со овластените деловни банки, ќе овозможи надминување на расчекорот и во динамиката на приливот и во ангажирањето на девизи за намените од овој општествен договор.

Учесниците на Договорот се согласни дека, заради реализација на овој општествен договор, ќе преземаат и ќе предлагаат и други дополнителни мерки.

Девизите од овој член организациите на здружен труд можат да ги користат само под услов да ги исполнуваат обврските од самоуправните спогодби од член 3 на овој општествен договор. Оцена дека тие самоуправни спогодби се во согласност со општествениот договор дава Координациониот одбор од член 18 на овој општествен договор.

Учесниците на Договорот се согласни, најдоцна до септември 1984 година, да предложат додатни извори на девизи, ако не се обезбеди износот од став 1 на овој член поради недоволен откуп на девизи на менувачниците.

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни, при користењето на странски стокосни кредити за увоз на репродукционен материјал во 1984 година, да се обезбеди приоритет за сировините за производство на производите од член 1 на овој општествен договор.

Учесниците на Договорот се согласни организациите на здружен труд кои извезуваат стоки и услуги во земјите во развој што се производители на сурово кафе, чај, какаовец, памук, сисал-влакно и сурова кожа, да увезуваат сурово кафе, чај, какаовец, памук, сисал-влакно и сурова кожа преку врзани - компензациони работи, согласно со Одлуката за условите и начинот под кои извозот на стоки и услуги во одделни земји може да се договара така што наплатата по извозот да се оствари со увоз на стоки и за правата по основ на така остварениот извоз („Службен лист на СФРЈ", бр 16/83).

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни да предложат со измените на соодветните прописи да се предвиди организациите на здружен труд кои во своето производство за снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуправните спогодби од член 3 ст. 1 и 2 на овој општествен договор користат сировини од увоз за производство на лекови за хумани и ветеринарски потреби, медицински материјал, санитарски материјал и детска храна, да можат да го користат целокупниот износ на девизите од остварениот прилив во конвертибилни девизи.

Учесниците на Договорот се согласни да не се ограничува извозот на лекови и медицински материјал, под услов да се обезбеди нормално снабдување на домашниот пазар со тие производи.

За плаќање на увозот на готови лекови за хумани и ветеринарски потреби и на медицински материјал, што не се произведуваат во земјата или не се произведуваат во доволни количини, дел од девизите на организациите на здружен труд ќе им обезбеди Народната банка на Југославија преку определените овластени банки до износот од 25,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат по прописите наведени во член 4 на овој општествен договор.

Девизите за плаќање на увозот на сировини од став 1 на овој член на организациите на здружен труд им ги обезбедува Народната банка на Југославија преку определените овластени банки до износот од 80,000.000 долари и 5,000.000 долари за увоз на сировини за производство на санитарски материјал во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат по прописите наведени во член 4 од овој општествен договор. Народната банка на Југославија ќе им ги става тие средства на располагање на организациите на здружен труд рамномерно во еднакви месечни рати за да се обезбеди континуитет во производството и снабдувањето на пазарот со лекови.

Со самоуправната спогодба од член 3 ст. 1 и 2 на овој општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите организациите на здружен труд ќе можат да го користат од износот од ст. 3 и 4 на овој член.

За плаќање на увозот на сировини за производство на лекови организациите на здружен труд ќе користат компензациони работи на кои надлежните органи ќе им даваат приоритет при одобрувањето, со тоа што целокупниот износ на тие девизи да се користи само за плаќање на увозот на сировини.

Учесниците на Договорот се согласни дека ќе преземат мерки при распределбата на контингентот на памук од клиринското подрачје да се обезбедат потребните количини памук за производство на санитарски материјал.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни да предложат со измените на соодветните прописи да се предвиди организациите на здружен труд кои во своето производство за снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуправните спогодби од член 3 ст. 1 и 2 на овој општествен договор користат сировини од увоз за производство на детергенти, односно основни сировини за производство на репродукционен материјал за детергенти, да можат да го користат целокупниот износ на девизите од остварениот прилив во конвертибилни девизи.

Девизите за плаќање на увозот на сировини од став 1 на овој член на организациите на здружен труд им се обезбедуваат до износ од 70,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат по прописите наведени во член 4 на овој општествен договор.

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на овој општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите организациите на здружен труд ќе можат да го користат од износот во став 2 на овој член.

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни да предложат со измените на соодветните прописи да се предвиди организациите на здружен труд кои во своето производство за снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуправните спогодби од член 3 став 1 или став 2 на овој општествен договор, користат сировини и најнеопходен репродукционен материјал од овој општествен договор од увоз за производство на вештачки ѓубрива, да можат да го користат целокупниот износ на девизите од остварениот девизен прилив.

Организациите на здружен труд издвојуваат и наменски насочуваат девизи во височина од 20% од остварениот прилив во конвертибилни девизи по основ на извозот на земјоделско-прехранбени производи, тутун и тутунски производи, шумски плодови, лековити растенија (освен делот што го извозуваат организациите на фармацевтската индустрија и индустријата на детергенти), алкохолни и безалкохолни пијачки, освен по основ на извоз на добиток и добиточни производи и свежа риба.

Девизите издвоени во смисла на став 2 од овој член организациите на здружен труд ги користат наменски за увоз на сировини и репродукционен материјал за производство на вештачки ѓубрива.

Девизите за плаќање на увозот на сировини од став 1 на овој член на организациите на здружен труд им се обезбедуваат до износ од 100,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат по прописите наведени во член 4 на овој општествен договор.

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на овој општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите организациите на здружен труд ќе можат да го користат од износот од ст. 2 и 4 на овој член.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни да предложат со измените на соодветните прописи да се предвиди организациите на здружен труд кои во своето производство за снабдување на домашниот пазар, а врз основа на самоуправните спогодби од член 3 став 1 или став 2 на овој општествен договор, користат сировини и најнеопходен репродукционен материјал од увоз за производство на средства за заштита на растенијата, да можат да го користат целокупниот износ на девизите од остварениот девизен прилив.

Организациите на здружен труд издвојуваат и наменски насочуваат девизи во височина од 8% од остварениот прилив во конвертибилни девизи по основ на извозот на земјоделско-прехранбени производи, тутун и тутунски производи, шумски плодови, лековити растенија (освен делот што го извозуваат организациите на фармацевтската индустрија и индустријата на детергенти), алкохолни и безалкохолни пијачки, освен по основ на извозот на добиток и добиточни производи и свежа риба.

Девизите издвоени во смисла на став 1 од овој член организациите на здружен труд ги користат наменски за увоз на сировини и репродукционен материјал за производство на средства за заштита на растенијата.

Девизите за плаќање на увозот на сировини од став 1 на овој член на организациите на здружен труд им се обезбедуваат до износот од 30,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат по прописите наведени во член 4 на овој општествен договор.

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 или став 2 на овој општествен договор ќе се утврди кој дел од девизите организациите на здружен труд ќе можат да го користат од износот од ст. 2 и 4 на овој член.

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни организациите на здружен труд да издвојуваат и наменски да ги насочуваат девизите во височина од 15% од остварениот прилив во конвертибилни девизи по основ на извозот на добиток и добиточни производи и свежа риба.

Девизите издвоени во смисла на став 1 од овој член организациите на здружен труд наменски ги користат за увоз на рибино брашно, месно брашно, обрано млеко во прав, адитиви, витамини и минерални додатоци за добиточна храна и храна за рибја младеж.

За плаќање на производите од став 2 на овој член организациите на здружен труд – корисници на тие производи ќе користат и девизи во износ од 30,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор, што изнесува 25% од вкупно потребните девизи, под услов да обезбедат сопствено учество на девизи од 75% од вкупните потреби, вклучувајќи ги и компензационите и другите работи.

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 или став 2 на овој општествен договор ќе се утврди делот од девизите што организациите на здружен труд можат да го користат од износот од ст. 1 и 3 на овој член.

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни девизите за плаќање на увозот на потребните резервни делови за земјоделска механизација, на сировини за производство на гуми и клинесте ремени и на гуми за потребите на земјоделството да се обезбедат во износ од 10,000.000 долари во конвертибилни девизи што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор. Тие средства можат да се користат само со сопствено учество на девизи во однос 1:1, вклучувајќи ги и компензационите и другите аранжмани.

Со самоуправната спогодба од член 3 став 1 на овој општествен договор ќе се утврдат обемот и структурата на производите од став 1 на овој член, како и девизите што организациите на здружен труд можат да ги користат од износот од став 1 на овој член.

Член 12

Учесниците на Договорот се согласни девизи за плаќање на увозот на потребните количини шеќер односно шеќерна репа да се обезбедат најмногу до износ од 20,000.000 долари во конвертибилни девизи што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор.

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат за плаќање на увозот на потребните количини шеќер само ако организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз и со производство на шеќер склучат самоуправна спогодба за единствен настап на странскиот пазар и за снабдување на единствениот југословенски пазар со тој производ.

Учесниците на Договорот се согласни организациите на здружен труд што увозуваат шеќер за потреби на репродукција да можат да ги користат девизите од став 1 на овој член во износ од 40% од вкупно потребните девизи за увоз на шеќер односно на шеќерна репа, а организациите на здружен труд што увозуваат шеќер односно шеќерна репа за потребите за широка потрошувачка – во износ од 60%.

Член 13

Учесниците на договорот се согласни девизи за плаќање на увозот на потребните количини на масло за јадење и маслодајни култури да се обезбедат во износ од 50,000.000 долари во конвертибилни девизи што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор.

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат за плаќање на увозот на потребните количини на масло и маслодајни култури само ако организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз и со производство на масло, во рамките на Деловната заедница на производителите на растителни масла и масти на Југославија, обезбедат 50% од девизите, вклучувајќи ги и компензационите и другите работи и ако склучат самоуправна спогодба за единствен настап на странскиот пазар и за снабдување на единствениот југословенски пазар со тие производи.

Учесниците на Договорот се согласни да се обезбедат 30,000.000 долари во конвертибилни девизи што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор за плаќање на 25% од вредноста на увезената соја, под услов маслото добиено од преработената соја да се користи за широка потрошувачка.

Член 14

Учесниците на Договорот се согласни девизи за увоз на 40% од потребните количини сурово кафе да се обезбедат до износ од 50,000.000 долари во конвертибилни девизи од средствата што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор, а за увоз на другите 60% од потребните количини на сурово кафе девизи обезбедуваат организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз и преработка на кафе, вклучувајќи ги и компензационите и други аранжмани.

Девизите од став 1 на овој член можат да се користат за плаќање на увозот на сурово кафе само ако организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз и со преработка на кафе склучат самоуправна спогодба во рамките на Одборот за кафе при Општото здружение за земјоделството и прехранбената индустрија на Југославија, со која ќе се обезбеди единствен настап на странскиот пазар при купувањето на сурово кафе и снабдување на единствениот југословенски пазар со тој производ во согласност со член 3 на овој општествен договор.

Член 15

Учесниците на Договорот се согласни девизи во износ од 60,000.000 долари во конвертибилни девизи да се користат за плаќање на нјнеопходните стоки (риби и мекотелци, млеко во прав, путер, амбалажа за пакување на млеко и преработки, јужно овошје – лимон, странски алкохолни пијачки, резервни делови: за туристички автобуси, *gent-à-cat* возила, туристички бродови, јаhti и други научни пловила; сировини за гуми и гуми за автобуси, какао во зрно, пропаганден материјал за настап на странски пазари, добиточна храна за производство на месо за потребите на туризмот, прехранбени специјалитети, стоки за широка потрошувачка и др.) за снабдување на пазарот и за поквалитетно подобрување на структурата на туристичката потрошувачка.

Од износот од став 1 на овој член, 5,000.000 долари во конвертибилни девизи ќе се користат наменски за увоз на странски печат.

Девизите од став 1 на овој член организациите на здружен труд можат да ги користат, по правило, само со сопствено учество на девизи во однос 1:1, вклучувајќи ги и компензационите и другите аранжмани.

Начинот на користење и употреба на средствата од став 1 на овој член ќе го утврди Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, во соработка со Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија.

Учесниците на Договорот се согласни на основните организации на туристичкото стопанство, покрај девизите со кои располагаат по единствените критериуми, да им обезбеди користење на 7% од девизите од сопствениот девизен прилив. Тие средства основните организации можат да ги користат само за увоз на репродукциони материјали и резервни делови и за подобрување на структурата на снабдувањето во сезоната.

Член 16

Производите од член 1 на овој општествен договор, односно суровините за нивно производство можат да се увезуваат по пат на компензациони работи и работи по кои се врши наплата на побарувањето, на начин што ќе го утврди Сојузниот извршен совет.

Член 17

Учесниците на Договорот се согласни девизите што се остваруваат за плаќање на увозот во смисла на овој општествен договор да се користат само за намените утврдени со овој општествен договор и додатните девизи што се издвојуваат според прописите наведени во член 4 на овој општествен договор да се користат само заедно со сопствените девизи, вклучувајќи го и износот по компензационите и другите аранжмани.

Член 18

Учесниците на Договорот се согласни, заради следење на спроведувањето на овој општествен договор и заради преземање на активности и давање на објасненија на одделни негови одредби, како и заради давање оценка дека склучените самоуправни спогодби според член 3 на овој општествен договор се во согласност со овој општествен договор, да се формира координационен одбор од претставници на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, Стопанската комора на Југославија, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и од по еден делегат на учесниците на Договорот од републиките и автономните покраини.

Координациониот одбор од став 1 на овој член најдоцна еднаш тримесечно, ќе ги известува учесниците на Договорот за извршувањето на одредбите од овој општествен договор.

Член 19

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

7 март 1984 година Белград

За Сојузниот извршен совет,

Лука Рељиќ, с.р.
член на Советот и сојузен секретар за пазар
и општи стопански работи

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,

Мирко Пулиќ, с.р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,

Светозар Ковијаниќ, с.р.
заменик на претседателот на Републичкиот комитет
за земјоделство, шумарство и водостопанство

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,

Богдан Јанков, с.р.
заменик на претседателот на Републичкиот комитет
за стоковен промет

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,

Дургут Едиповски, с.р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,

Алојз Клеменчиќ, с.р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија

Лука Мачкиќ, с.р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,

Ленке Бергтон, с.р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,

Азиз Абраши, с.р.
член на Советот

За Стопанската комора на
Југославија,

Нико Филиповиќ, с.р.
член на Претседателството

За Стопанската комора на
СР Босна и Херцеговина,

Сеад Рустемовиќ, с.р.
секретар на Стручнага служба на Здружението
на трговијата

За Стопанската комора на СР Црна Гора,

Лазар Шаулиќ, с.р.
член на Претседателството

За Стопанската комора на СР Хрватска,

Вјекослав Чемелиќ, с.р.
претседател на Комората

За Стопанската комора на СР
Македонија,

Благоја Сиљански, с.р.
претседател на Извршниот одбор на Собранието
на Комората

За Стопанската комора на
СР Словенија,

Иван Куковец, с.р.
член на Извршниот одбор

За Стопанската комора на
СР Србија,

Стево Суша, с.р.
член на Претседателството

За Стопанската комора на САП
Војводина,

Павле Величковиќ, с.р.
член на Претседателството

За Стопанската комора на
САП Косово,

Мустафа Бехлули, с.р.
член на Претседателството

За Интересната заедница на Југославија
за економски односи со странство,

Душан Апаноски, с.р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница
за економски односи со странство
на СР Босна и Херцеговина,

Чедомир Кандиќ, с.р.
раководител на Правната служба

За Самоуправната интересна заедница
за економски односи со странство
на СР Црна Гора,

Арсение Јовановиќ, с.р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница за
економски односи
со странство на СР Хрватска,

Ивица Трикоп, с.р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница
за економски односи со странство
на СР Македонија,

Морис Шами, с.р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница
за економски односи со странство
на СР Словенија,

Магда Шпарош, с.р.
претседател на Комисијата за увоз на опрема

За Самоуправната интересна заедница
за економски односи со странство
на СР Србија,

Вељко Митровиќ, с.р.
секретар на Собранието

За Самоуправната интересна заедница за
економски односи
со странство на
САП Војводина,

Симеон Рамач, с.р.
заменик на претседателот

За Самоуправната интересна заедница
за економски односи со странство
на САП Косово,

Кемајл Комони, с.р.
секретар на Одборот за кредитни односи
со странство

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЦИБУТИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЦИБУТИ

I

Се отповикува

Душан Маринковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Цибуту со седиште во Адис Абеба.

II

Се назначува

Нусрет Сеферовиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Цибуту со седиште во Адис Абеба.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 4
27 февруари 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН

I

Се отповикува

Душан Маринковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Демократска Република Јемен, со седиште во Адис Абеба.

II

Се назначува

Нусрет Сеферовиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Етиопија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Демократска Република Јемен, со седиште во Адис Абеба.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 5
28 февруари 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Од должноста потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се разрешува Милјан Коматина заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 124
10 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Мијат Шуковиќ**, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се разрешува Недељко Зориќ, со 31 декември 1983 година поради заминување во пензија.

С.п.п. бр. 125
10 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р

Врз основа на член 244 став 1 во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ

Од должноста помошник-началник на Службата на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки се разрешува Бошко Тодоровиќ, со 31 јануари 1984 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п.бр. 126
10 февруари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрић Милорада Душко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богуновић Милана Никола;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Месић Хамдије Мујо;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чајић Марка Ранко, Иванишевић Јакова Давор, Пилиндавић Миливоја Доброслав, Сивић Мехе Ибрахим, Ватненјак Асима Ибрахим;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Елјазовић Дервиша Ибрахим, Халкић Салиха Фехим, Ковачевић Симе Мирко, Линкеш-Шух Рудолфа Вера, Петровић-Ђогић Ивана Ива, Топчагић Ибрахима Мухамед, Велић Агана Омер;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Милешевић Алекса Раде, Шанје Ивана Никола;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Диздаревић-Бадјевић Мије Садега, Елјазовић Хусеина Ајша, Гутај Фехима Фехима, Хасић Алије Ариф, Љепоја Душана Милка, Перић Драгана Милан, Празина-Прибишић Шерифа Радоја, Сенић Николе Радојка, Шабих Јусуфа Хуснија;

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бујас Николе Желко, Чавчић Антуна Антун, Голеш Павле Невен, Кампуш Ивана Иван;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Рупић Марка Јерко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јутриша Фрање Антун, Стерцхеле Фрнеста Ириде, Шира Николе Људевит, Зорић Јандрије Љубан;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

О ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Батиница Јере Јосип, Бришки Николе Пегар, Голик Јосипа Бранко, Перица Николе Милан;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

О ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Цукров Томе Цвјеогољуб, Фрковић-Чернул Ивана Марица, Грубић Николе Ђуро, Грубишић-Чабо Филипа Стјепан, Одак Анте Лудвиг, Тркуља Стојана Здравко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

О ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамовић Лазе Бранко, Алвиж-Грацин Анте Кармела, Бајсић Ивана Фрањо, Бакарић-Медарић Марка Ђурђа, Барић Павла Стјепан, Бегић Ејде Ариф, Билић Думе Радка, Билић Марка Славко, Бјеговић Милана Слободан, Боблић Милана Драган, Бојкић Милана Владо, Бошковић Радета Звонко, Божурић Стјепана Славко, Бурсаћ-Медић Петра Марија, Цар Ивана Борис, Ченовић Мехе Хасан, Доришић-Светић Људевита Славица, Ђурић Петра Петар, Ђурић Милана Саво, Ерцег Ивана Божидар, Фиркел Драгутина Павло, Гаврановић Мате Звонимир, Голубић-Бранковић Илије Љубица, Јелушић-Вранић Винка Соња, Јовановић-Вандре Јосипа Алија, Јовић Стеве Милан, Јурела-Вончина Драге Марија, Клеут Стеве Душан, Кос Звонимира Звонимир, Котурић Марка Анте, Ковачевић Милета Душан, Крабавац-Вујчић Бранка Перо, Ледић-Мутић Милана Мирјана, Ледински Габријела Славко, Лончар Мате Мирко, Мариновић Саве Млађен, Мурганић Николе Барица, Новосел-Радовић Николе Вјера, Оремовић Јурија Иван, Палека Шимице Луца, Палија Драгутина Недељко, Пенезић Ивана Антун, Перин Ристе Лука, Пешут Љубомира Љубомир, Петријац Бошка Ђуро, Пожгајчић-Хорват Марка Ана, Прекупец-Бабић Вјекослава Невенка, Радетић Симе Милорад, Рашковић Душана Јован, Ратковић Новице Борислав, Реинић Антона Драго, Рељић-Лацмановић Јосипа Перина, Румора Луке Марија, Собол Фрање Душко, Софилић Мустафе Мустафа, Сомун Мирка Мирко, Стефановић Милана Мирко, Стевановић Миодрага Божидар, Шорли Фрање Стјепан, Штимац Драгутина Младен, Тадић Ивана Јосип, Тарандек Стјепана Виктор, Томић Славка Никола, Тополовац Томе Бранко, Траунбергер Јосипа Драго, Тумпак Матрина Мато, Тунуковић Луке Здравко, Угљен Асима Зорислав, Узелац Анте Бранко, Вичевић Маријана Томислав, Видак-Иљадина Стипе Драгица, Вукшић Ивана Јурај, Жанко-Бего Јосипа Бранка;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

О МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Грујић Саве Перо, Индик Ладислава Тамара, Јурачак Јосипа Иван, Копуз Нике Миле, Ковач-Чулић Стјепана Марија, Максимилјановић-Берић Уроша Даница, Маловић Стјепана Стјепан, Матић Данета Бранко, Покас Ђуре Иван, Ступарић Фрање Дарко, Чемтер Јуре Иван, Широла Вазмослава Душан, Живковић Анте Звонимир;

- за залагање и постигнати успеси во работата

О МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Борић Ѓуре Милош, Чавић Марије Анте, Ѓураш Благоја Борислав, Гашипаровић Мије Стјепан, Горић Јосе Дани, Грљач-Чукман Јанка Зора, Хорват Јосипа Јосип, Хуљев Стипе Јурка, Јакуповић Заинила Халил, Класнић Јосипа Стјепан, Краљ Андрије Јосип, Кукић-Сијерчић Есада Рабија, Лазарић Луке Клаудио, Мартиновић Луке Милутин, Мазор-Рањ Шиме Дивка, Мулалић Смаила Зијад,

Мухановић Фазлије Ибрахим, Оливерић Марка Ратко, Радојчић-Шпановић Мирка Нада, Стојаковић Љубана Перо, Штевоња Франце Стипан, Вукшић-Шкорић Јосе Јерка, Жинић Ивана Мато;

О Д С А П Војводина

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

О ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђорђевић Миодрага Милан, Марковић Душана Петар;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

О ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Папић Лазара Аркадије, Сантовац Раде Миленко, Стојиловић Јована Најдан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

О ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Драгић Петра Бранко, Марјановић Владимира Душан, Пауновић Крсте Добривоје, Вујановић Мила Илија;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

О ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамов Аце Стеван, Алексић Петра Ђура, Алмаши Мирка Ладислав, Анђелић Милана Радован, Бабић Бебагуљ Живе Нада, Балић Павла Драгутин, Бајкин Дејана Миленко, Бански Имре Тибор, Бебагуљ Александар Бошко, Бјелогрић Владе Сретен, Богнер Мартина Емил, Богуновић Илије Ђура, Цвејић Радета Милош, Дадасовић Петра Живко, Докнић Косте Вукашин, Дудић Саве Ружа, Дворак Рудолфа Јанош, Ђурин Радета Радојка, Ђуришић Петра Стеван, Француски Ивана Стоја, Галчић Јаноша Михаљ, Галешев Радета Симеон, Грујић Васе Бранко, Хорват-Лакатош Павла Јулка, Јовановић Светозара Миодраг, Јовановић Адама Радослав, Јовић Станоја Милорад, Кадар Иштвана Мартон, Калачан Михаља Михаљ, Карановић Вукосава Здравко, Кором Јаноша Јожеф, Лошонц Фабијана Јанош, Лужанин Огњена Бранко, Мањулов Жарка Милош, Марголд Славка Станко, Михајловић-Блануша Ђуре Савка, Мирковић Живка Велимир, Пајчић Алексе Милан, Павлић Стевана Цветко, Павлов Радета Бранислав, Радојчић Младена Милан, Савуљесков Славка Миливој, Симић Радета Иван, Станков Душана Драгољуб, Станковић Петра Србољуб, Стефанов Веселина Чедомир, Стефанов Љупка Мита, Стојановић Драгине Милош, Стојковић Јована Радован, Шаму Иштвана Иштван, Такач Балинта Јован, Телечки Јосе Стеван, Тењи Стевана Стеван, Тот-Хорватов Ивана Миљана, Трличков Жарка Радован, Вичевић Кузмана Кузман, Војичић Илије Радивој, Вранешевић Пере Стојан, Врбашиќ Божицара Зоран, Вуковић Боже Данило, Живлак Милана Богдан;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани.

О ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Милосав Павла Марко;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Лудошки Добривоја Радислав, Манигода Косте Веселин, Петромањац Валера Думитру, Стојковић Владимира Радивоје, Шаму Жожефа Илона;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Атлагин Стевана Стеван, Белош Светозара Здравко, Чонти Ференца Михаљ, Деметар Лајоша Антал, Драгин Нестора Зоран, Дудић Емила Јелена, Баковић Николе Миле, Фа Михаља Антал, Гавранчић Славка Миодраг, Глигоријевић Добривоја Перица, Јанков Данила Родољуб, Киш Андраша Андраш, Кнежевић Воје Стојан, Кочић Михаља Жеф, Крстоношић Јована Софија, Лепак-Зајац Николе Ана, Малогајски Живана Милорад, Маравић-Везмар Николе Ранка, Маринков Милоша, Марков Мирка Светислав, Матовић Саве Рајко, Нјари Нађаша Геза, Обучински Васе Драгољуб, Павловић Миливоја Петар, Петровић-Марцикин Воје Милева, Прошић-Пете Кароља Марија, Радловић Пере Мирко, Резнић Омера Ратомир, Сорчик Петера Шандор, Станојевић Недељка Момчило, Топ Петера Петер, Трифунац Аврама Милош, Умрлић Јосипа Иван;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општинаародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Баришић Станка Илија, Живановић Мијушка.

Бр. 55
9 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
98. Одлука за укинување и престанување на работата на Управата на островите Бриони — — — —	419
99. Одлука за условите под кои овластените банки можат да ги користат девизите на граѓаните што се водат кај тие банки за пласмани и за надминување на временската неусогласеност помеѓу осигурениот прилив и одлив на девизи — — — —	419
100. Одлука за измени на Одлуката за производителската продажна цена за шеќерна репка од родот на 1984 година — — — — — — — — — —	420
101. Одлука за измени на Одлуката за производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1984 година — — — —	420
102. Правилник за постапката на царинење на несоставени производи или на производи во раставена состојба чии делови се увезуваат сукцесивно — — — —	421
103. Општествен договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно сировини за нивно производство во 1984 година на единствениот југословенски пазар — — — — — — — —	422
Укази — — — — — — — — — — — — — — — —	427
Назначувања и разрешувања — — — — — — — — — —	428
Одликувања — — — — — — — — — — — — — — — —	428